



## **КОНКУРС**

**за доделување на 12 стипендии на студенти кои студираат на државните универзитети во Република Македонија**

**1. Општина Делчево ќе додели 6 (шест) стипендии на редовни студенти од сите студиски години освен I (прва) кои студираат на државните универзитети во РМ, кои ги исполнуваат следните услови:**

- 1.1.** Редовни студенти од сите студиски години освен I (прва), со континуиран успех над 8,00 кои не повторувале во текот на студирањето;
- 1.2.** Студенти чии родители се невработени, со ниски месечни примања или приматели на социјална помош;
- 1.3.** Студентите да се жители на Општина Делчево;
- 1.4.** Студентите да не се корисници на друга стипендија

Комисијата за доделување на студентски стипендии ги утврди следните критериуми со бодови, за доделување на 6 (шест) стипендии од точка 1 на конкурсот:

**1.1.1. Остварен успех во текот на студирањето од прва до тековно запишаната студиска година:**

- Со просек 10.00-40 бода
- Со просек од 9.00 до 9,99 -30 бода
- Со просек од 8.01 до 8,99 -20 бода

### **1.2.1.Семејно-материјалната состојба на студентот:**

За овој критериум се утврдени следните подкритериуми:

- Семејство без никакви примања-60 бода;
- Семејство со примања до 1.500,00 денари по член на семејство 55 бода;
- Семејство со примања од 1.501,00 до 2.000,00 денари по член на семејство-50 бода
- Семејство со примања од 2.001,00 до 5.000,00 денари по член на семејство-45 бода;

## **2. Општина Делчево ќе додели 6 (шест) стипендии на редовни студенти од сите студиски години освен**

**I (прва) кои студираат на државните универзитети во РМ и кои постигнале особено висок успех во студирањето, кои ги исполнуваат следните услови:**

**2.1.**Редовни студенти од сите студиски години освен I (прва) , со континуиран успех од најмалку 9,50 и кои не повторувале во текот на студирањето

**2.2.**Студентите да се жители на општина Делчево

**2.3.**Студентите да не се корисници на друга стипендија

Комисијата за доделување на студентски стипендии ги утврди следните критериуми со бодови, за доделување на 6 (шест) стипендии од точка 2 на конкурсот:

### **2.1.1. Остварен успех во текот на студирањето од прва до тековно запишаната**

**студиска година:**

- Со просек 10.00-100 бода
- Со просек од 9.91 до 9,99 -95 бода
- Со просек од 9.86 до 9,90 -90 бода
- Со просек од 9.81 до 9,85 -80 бода
- Со просек од 9.71 до 9,80 -70 бода
- Со просек од 9.61 до 9,70 -60 бода
- Со просек од 9.50 до 9,60 -50 бода

**ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ за доделување на студентски стипендии од точка 1 на конкурсот**

1. [Барање за доделување на студентски стипендии\(Архива на Општина Делчево и интернет страница: www.delcevo.gov.mk\);](http://www.delcevo.gov.mk)
2. Фотокопија од Индекс;
3. Потврда за редовен студент за студиска 2015/2016 година;
4. Потврда со број на положени испити со оценки;
5. Потврда за остварена плата за вработените членови на семејството за месец Септември 2015 година или за последниот месец од 2015 година за кој е земено плата;
6. Потврда за редовен ученик/студент за членовите на семејството кои се ученици или студенти;
7. Потврда за невработените членови на семејството од Агенцијата за вработување;
8. Потврда од Центарот за социјални работи доколку некој член е корисник на социјална или постојана парична помош;
9. [Изјава потпишана од родител/старател за обработка на личните податоци на кандидатот и членовите на неговото потесно семејство\(Архива на Општина Делчево и интернет страница: www.delcevo.gov.mk ;](http://www.delcevo.gov.mk)
10. [Изјава од родител/старател за веродостојност на податоците&nbsp;\(Архива на Општина Делчево и интернет страница: www.delcevo.gov.mk](http://www.delcevo.gov.mk)
11. [&nbsp;Изјава од родител/старател дека студентот не е корисник или примател на друга стипендија \(Архива на Општина Делчево и интернет страница:delcevo.gov.mk\)](http://delcevo.gov.mk)

**ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ за доделување на студентски стипендии од точка 2 на конкурсот**

1. [Барање за доделување на студентски стипендиина студенти кои постигнале особено висок успех во студирањето \(Архива на Општина Делчево и инетрнет страница:www.delcevo.gov.mk\);](#)
2. Фотокопија од Индекс;
3. Потврда за редовен студент за студиска 2015/2016 година;
4. Потврда со број на положени испити со оценки;
5. [Изјава потпишана од родител/старател за обработка на личните податоци на кандидатот и членовите на неговото потесно семејство\(Архива на Општина Делчево и интернет страница:www.delcevo.gov.mk\) ;](#)
6. [Изјава од родител/старател за веродостојност на податоците\(Архива на Општина Делчево и инетрнет страница: www.delcevo.gov.mk\);](#)
7. [Изјава од родител/старател дека студентот не е корисник или примател на друга стипендија \(Архива на Општина Делчево и интернет страница:delcevo.gov.mk\).](#)

### **Постапка за доделување на стипендии**

1. Сите потребни документи се поднесуваат до Архива на Општина Делчево, секој работен ден од 08.00 до 16.00 часот или по пошта на адреса: Општина Делчево, ул. „**Светозар Марковиќ**“ бр.1, со назнака „за стипендии на студенти кои студираат на државни универзитети во РМ,, за студенти кои конкурираат за точка 1 од Конкурсот и со назнака „за стипендии на студенти кои постигнале особено висок успех во студирањето,, за студенти кои конкурираат за точка 2 од Конкурсот;

2. Доставените документи по Конкурсот ги разгледува Комисија формирана од Градоначалникот на Општина Делчево, од редот на вработените во Општина Делчево и Советот на Општина Делчево;

3. Некомплетните документи или документите доставени по истекувањето на конкурсниот рок, нема да бидат разгледани;

4. Висината на стипендијата од точка 1 на Конкурсот ќе изнесува **2.000** денари месечно а висината на стипендијата од точка 2 на Конкурсот ќе изнесува **3.500** денари за 9 месеци во текот на студиската година.

5. Стипендиите се неповратни;

6. Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето а рокот за пријавување е од 16.11.2015 година до 30.11.2015 година;

7. Конкурсот ќе се објави на Огласната табла во Општина Делчево, регионалните медиуми и интернет страницата на Општина

Делчево

[www.delcevo.gov.mk](http://www.delcevo.gov.mk)

**ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**  
**КОНКУРСНА КОМИСИЈА**